

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 5

Вторник, 03 април 2015 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
54.		60.	
Буџетски календар за подготовка и донесувањена Буџетот на општина Струмица за 2016 година	2	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 2218 КО Добрејци	7
55.		61.	
Одлука за донесување на Проценка на загрозеност на територијата на Општина Струмица од природни непогоди и други несреќи	4	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица	8
56.		62.	
Одлука за донесување на План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на општина Струмица	5	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 4580 КО Струмица	8
57.		63.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3284, 3285 КО Банско	5	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 159 КО Три Води	9
58.		64.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7703 КО Струмица	6	Заклучок за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4659 и 4663 КО Струмица	10
59.		65.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 6512/44, 6512/1 КО Струмица	7	Заклучок за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7323/4, 7324/2, 7324/3, 7323/8 КО Струмица	10

- | | |
|---|--|
| <p>66. Заклучок за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7775 и 7776 КО Струмица 11</p> <p>67. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД "Комуналец" Струмица за периодот 1-12 месец 2014 година 11</p> <p>68. Заклучок за давање согласност на Извештајот Годишна сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2014 година .. 12</p> <p>69. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2014 година 12</p> <p>70. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2014 година 13</p> <p>71. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2014 година 13</p> <p>72. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2014 година 14</p> | <p>73. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2014 година 14</p> <p>74. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2014 година 15</p> <p>75. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2014 година 15</p> <p>76. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2014 година 15</p> <p>77. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2014 година 16</p> <p>78. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2014 година 16</p> |
|---|--|

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2016 година

Се објавува Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2016 година,

донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2983/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
Ст р у м и ц а Зоран Заев с.р.

54.

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

**Буџетски календар
за подготовка и донесување на Буџетот на
општина Струмица за 2016 година**

1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2016 година, се утврдуваат следните рокови и активности:

Можен датум	Буџетски активности	Одговорност
Април-мај 2015	Советот на општината донесува Буџетски календар	Совет на општина Струмица
Мај-јуни 2015	Совет на општината усвојува развојни документи	Совет на општина Струмица
1-30 09/15	Министерот за финансии подготвува буџетски циркулар во кој се содржани главните насоки за изготвување на Предлог-буџетите за наредната година и висината на дотациите од Буџетот на РМ, кој им го доставува на општините	Чл.21 од Законот на Буџетите("Сл.весник на РМ" бр. 61/04); чл.27ст.1 и 2 од Законот за финансирање на ЕЛС ("Сл.весник на РМ" бр.61/04)
05/10/ 2015	Градоначалникот и Секторот за финансиски прашања се состануваат за да ги одредат приоритетите и одредбите на буџетот за наредната година имајќи ги во предвид добиените барања и иницијативи од граѓаните, НВО, институции од областа на културата и спортот и други	Градоначалникот, Секторот за финансиски прашања
10/10/ 2015	Буџетските информации со формуларите за буџетските побарувања со упатства се доставуваат до другите сектори и сите општински буџетски корисници заедно со писмото од Градоначалникот за зацртаните одредби	Сектор за финансиски прашања
20/10/ 2015	Градоначалникот подготвува предлог план на програми за развој усогласен со насоките од Циркуларот/Министерство за финансии и истиот го доставува на одобрување до Советот	Градоначалник
25/10/ 2015	Проценката на трошоците и изготвените програмски активности за наредната буџетска година се враќаат во Секторот за финансиски прашања од останатите сектори и општинските буџетски корисници	Раководители на Сектори буџетски корисници
30/10/ 2015	а. Се собираат буџетските барања од граѓаните на собири на МЗ и други организирани форми на консултации со сите учесници во буџетскиот процес (НВО, спорт, култура и др.) б. Барањата се анализираат усогласуваат в. Се изготвува билансот на приходи г. Се изготвува билансот на расходи	Сектор за финансиски прашања
15/11/ 2015	Советот го одобрува предлогот на планот на програмите за развој и тој станува составен дел на Предлог-буџетот	Совет на општина
Ноември 2015	Градоначалникот ги разгледува и одобрува предложените предлог-буџетски пресметки и го одобрува Предлог-буџетот подготвен од Секторот за финансиски прашања	Градоначалник
Ноември 2015	а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на општината б. Се одобрува содржината на Предлог-буџетот и се дава на достапност на јавноста; и	Градоначалник

	в. Се одржуваат јавни расправи, јавни тибини, анкети, предлози на граѓани и форуми на заедници	
Декември 2015	До Советот се доставува конечен Предлог-буџет од страна на градоначалникот	Градоначалник
Декември 2015	Се води расправа во телата на Советот на општината	Комисија за буџет и финансии
Декември 2015	1. Седница на Советот на општината за донесување на Буџетот за наредната година 2. Доколку Советот не го усвои Предлог-буџетот се донесува Одлука за времено финансирање согласно чл.28 ст.2 од Законот за финансирање на ЕЛС ("Сл. весник на РМ"бр.61/04)	Совет на општина Струмица

2. Буџетскиот календар влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2983/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за донесување на Процена на загроеност на територијата на Општина Струмица од природни непогоди и други несреќи

Се објавува Одлуката за донесување на Процена на загроеност на територијата на Општина Струмица од природни непогоди и други несреќи, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2984/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

55.

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

Одлука за донесување на Процена на загроеност на територијата на Општина Струмица од природни непогоди и други несреќи

Член 1

Се донесува Процена на загроеност на територијата на Општина Струмица од природни непогоди и други несреќи.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Процената на загроеност на територијата на Општина Струмица од природни непогоди и други несреќи бр. 09-2722/1 од 24.03.2015 година.

Член 3

Врз основа на Процената на загроеност од природни непогоди и други несреќи, како и другите прописи со кои се регулира оваа област, се донесуваат:

1. Оперативен план за заштита и одбрана од поплави на подрачјето на Општина Струмица; и
2. Програма за дезинсекција и дератизација на подрачјето на Општина Струмица.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2984/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за донесување на План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на Општина Струмица

Се објавува Одлуката за донесување на План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2985/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

56.

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

О д л у к а
за донесување на План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на Општина Струмица

Член 1

Се донесува План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на Општина Струмица.

Член 2

Составен дел на Одлуката е Планот за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи на Општина Струмица, бр. 09-2721/1 од 24.03.2015 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2985/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3284, 3285 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3284, 3285 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2986/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

57.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3284, 3285 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 3284, 3285 КО Банско, во сопственост на Јован Шаренковски.

Според УДНМ Банско, објектот на КП бр. 3284, 3285 КО Банско навлегува во траса на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Јован Шаренковски (КП бр.3285) и сопственост на Милица Шаренковска (КП бр.3284).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2986/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7703 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7703 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2987/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

58.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7703 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7703 КО Струмица, во сопственост на Манољ Манолев.

Според ДУП за блок бр. 26, објектот на КП бр. 7703 КО Струмица навлегува во траса на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Република Македонија – корисник РО Комуналец Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2987/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 6512/44, 6512/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 6512/44, 6512/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2988/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

59.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 6512/44, 6512/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправните објекти, магацин и помошен објект, кој се наоѓаат на КП бр. 6512/44, 6512/1 КО Струмица, во сопственост на Ристо Караиванов Струмица.

Според ДУП за блок бр. 3, објектот на КП бр. 6512/44, 6512/1 КО Струмица, зафаќа дел од заштитниот појас на постоечка сообраќајница, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Со донесувањето на оваа Одлука се поништува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6512/44 КО Струмица, број 07-4748/1 од 11.07.2014 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 11/14)

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2988/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 2218 КО Добрејци

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 2218 КО Добрејци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2989/2

03.04.2015 год.

С т р у м и ц а

Општина Струмица

Градоначалник,

Зоран Заев с.р.

60.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 2218 КО
Добрејци

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 2218 КО Добрејци, во сопственост на лицето Тони Цреваров.

Објектот на КП бр. 2218 КО Добрејци, се наоѓа вон градежниот опфат, согласно УПС Добрејци, на земјиште сопственост на Кикерикова Сузана и Томе Цреваров.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2989/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7898/1 КО

Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2990/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

61.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска

документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7898/1 КО Струмица, во сопственост на лицето Драги Мавров.

Објектот на КП бр.7898/1 КО Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, согласно ГУП на град Струмица, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2990/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 4580 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 4580 КО Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2991/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

62.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина

Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 4580 КО
Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 4580 КО Струмица, во сопственост на лицето Слободан Митев.

Објектот на КП бр.4580 КО Струмица, согласно ГУП на град Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија - корисник РО Комуналец Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2991/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 159 КО Три Води

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 159 КО Три Води, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2992/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

63.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
планскиот опфат за КП бр. 159 КО Три
Води

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект, Трафостаница ТС 10/0,4 кв, кој се наоѓа на КП бр. 159 КО Три Води, во сопственост на ЕВН Електростопанство на Македонија - КЕЦ Струмица.

Објектот на КП бр. 159 КО Три Води, се наоѓа на катастарска парцела за која нема важечка урбанистичко - планска документација, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2992/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4659 и 4663 КО Струмица

Се објавува Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4659 и 4663 КО Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2993/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

64.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

З а к л у ч о к

за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4659 и 4663 КО Струмица

1. Се одложува донесувањето на Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4659 и 4663 КО Струмица, за да се изврши промена во Геодетскиот елаборат.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2993/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7323/4, 7324/2, 7324/3, 7323/8 КО Струмица

Се објавува Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7323/4, 7324/2, 7324/3, 7323/8 КО Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2994/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

65.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

З а к л у ч о к

за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7323/4, 7324/2, 7324/3, 7323/8 КО Струмица

1. Се одложува донесувањето на Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска

документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7323/4, 7324/2, 7324/3, 7323/8 КО Струмица, за да се изврши промена во Геодетскиот елаборат.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2994/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7775 и 7776 КО Струмица

Се објавува Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7775 и 7776 КО Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2995/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

66.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

Заклучок за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7775 и 7776 КО Струмица

1. Се одложува донесувањето на Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7775 и 7776 КО Струмица, за да се изврши повторен увид на лице место.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2995/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот 1 – 12 месец 2014 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот 1 – 12 месец 2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2996/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

67.

Врз основа на член 11 од став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на

општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот 1 – 12 месец 2014 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот 1 – 12 месец 2014 година, усвоен од Управниот одбор на ова претпријатие со Одлука број 02-1999/2 од 13.03.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2996/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишната сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2014 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишната сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2997/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

68.

Врз основа на член 11 од став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Годишната сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2014 година

1. Се дава согласност на Годишната сметка со финансов извештај на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2013 година, усвоена од Управниот одбор на ова претпријатие со Одлука број 02-1601/3 од 27.02.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2997/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

69.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2014 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр.09-2998/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

69.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2014 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“

Вељуса за 2014 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2998/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабилџе за 2014 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабилџе за 2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-2999/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

70.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабилџе за 2014 година

1.Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабилџе за 2014 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2999/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2014 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-3000/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

71.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2014 година

1.Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2014 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3000/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2014 година

Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2014 година,
донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 01.04.2015
година.

Бр. 09-3001/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

72.

Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 01.04.2015 година,
донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2014 година

1. Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3001/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“
Струмица за 2014 година

Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со

финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“
Струмица за 2014 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-3002/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

73.

Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1
точка 31 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 01.04.2015 година,
донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо
Масев“ Струмица за 2014 година

1. Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“
Струмица за 2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3002/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“
Струмица за 2014 година

Се објавува Заклучокот за
усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“
Струмица за 2014 година, донесен на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-3003/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

74.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

З а к л у ч о к**за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2014 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3003/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2014 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-3004/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

75.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на

седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

З а к л у ч о к**за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2014 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3004/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2014 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-3005/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

76.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

З а к л у ч о к**за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2014 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане

Сандански“ Струмица за 2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3005/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2014 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-3006/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

77.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2014 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2014 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила

осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3006/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2014 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 01.04.2015 година.

Бр. 09-3007/2 Општина Струмица
03.04.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

78.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 01.04.2015 година, донесе

Заклучок
за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2014 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-3007/1 Совет на општина Струмица
02.04.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.